

**Quick**

**Khan тигров крем гел масажер**

**200 ml**

**За лесен чекор**

**Без парабен**

**Состав (INCI):** Aqua, Camphor, Menthol, Isopropyl Myristate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Glycerin, Propylene Glycol, Methyl Salicylate, Polysorbate 20, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Ethylhexylglycerin.

**Khan масажер тигров крем гел** е формулиран врз база на состојки кои традиционално се користат како помош кај дегенеративни и воспалителни заболувања на зглобовите и мускулите. Се препорачува кај ревматски тегоби, лумбаго, невралгии и вкочанетост. Внимателно формулираната подлога овозможува ослободување на активните принципи длабоко во поткожното ткиво, кои набрзо по апликацијата, го ублажуваат чувството на болка. Благодарение на добрата апсорпција низ кожа и високата концентрација на целното место, Khan масажер тигров крем гел го смирува воспалителниот процес, ја зголемува прокрвеноста, при што се постигнува пријатно чувство на топлина и опуштање на мускулите.

Поради присуството на етерични масла од еукалиптус и каранфилче, како и ментол и камфор, помага кај сите состојби настанати како последица на лошата циркулација. Со благо втривање на крем гелот во пределот на болните и напнати мускули, доведува до опуштање и релаксација, а може да се користи и кај исчашувања и истегнувања настанати при спортски или рекреативни активности. Камфорот има локално, природно анестетско дејство, што допринесува во ублажување на болката и вкупната ефикасност на препаратот кај тегоби кои се пропратени со оток и модрици. Во својот состав, Khan масажер тигров крем гел содржи и метил салицилат, кој се користи за локално ублажување на болките кај ревматски тегоби. Применет на кожа, предизвикува вазодилатација и хиперемија на кожата (зголемен доток на крв), проследено со пријатно чувство на загревање. Блокирајќи го преносот на болните нервни импулси од подлабоко сместените мускулно-коскени структури, се намалува чувството на болка и воспалителните процеси во мускулите и зглобовите.

Благодарение на крем гел подлогата, производот може да се нанесува и лесно да се размачкува на сите делови на телото, вклучувајќи ги и влакнестите и експонирани делови, не оставајќи масни траги.

**Помага кај:**

- болки
- ревматски тегоби
- забавена периферна циркулација
- спортски повреди

**Начин на употреба:** После отварање на капачето, врвот на тубата од положба off свртете ја во положба on. Истиснете од крем гелот на болното место и со кружни движења втријте го производот до потполно впивање.

**Напомена:** Препаратот е наменет само за надворешна употреба. Избегнувајте контакт со очи, слузокожа или оштетена кожа. Доколку дојде до контакт, веднаш измијте со вода. Не се препорачува примена кај лица чувствителни на некои од состојките.

**Начин на чување:** Да се чува на температура до 25°C, надвор од допир на деца.

**Рок на употреба:** 3 години.

**Пакување:** 200 ml крем гел во туба со масажер.

**Произведува:** Есенса доо, Вилине Воде бб, Слободна зона Белград, Р.Србија

**Увозник и дистрибутер:** Септима дооел, ул. Христо Татарчев 13 бр. 9, Скопје, Р.Македонија,  
тел.02 30 60 175